

ЕКСКАЛУЗИВНО ВИСТИНИ

Овој дијаграм е изработен според "Родословното дрво" на родот Кастриот, чиј автор е учителот Коста Жунгулоски. Родословието е изработено во 1898 година во манастирот "Св. Јован Владимир", кај градот Коњух (Елбасан), денес во Албанија. Вестите за генеалогичката на овој македонски старински род авторот ги црпел од синовите на Никола Кастриот-помладиот, од Јован и од Димко (Димитар) Кастриот.

Македонската кралска династија Кастриот има богата историја, култура и традиција. Најнапред се јавува како кнежевска, уште во средината на XIII век, а потоа и како кралска династија, Кралството Епир и Македонија. Поради стратегиската геополитичка положба на тоа Кралство, династијата Кастриот играла значајна улога, како во политичкиот, така и во економскиот живот на Балканот и на Медитеранот. Таа била традиционален сојузник со најмоќните држави, во тоа време, во Европа - со Анжујската и Венецијанската република. Нејзините кнезови и кралеви, поради својата политичка зрелост, мудрост и способност за раководење, во историските извори оставиле трајни и неизбришливи траги и сведоштва. Благодарение на тоа денес имаме целосна и многу јасна слика и претстава за генеолошкиот развој на нејзините припадници, за кнезовите и кралевите

СЕКОЈ НА СЕКОГО МОЖЕ ДА МУ П

и за нивното потомство. Врз основа на тие историски факти и сведоштва е изработен дијаграм - родословие во кое е прикажано движењето на овој македонски старински православен христијански род.

Публицистот Петар Поповски изнесува изворни факти за големиот македонски стратег и голем борец против османлиското навлегување на Балканот. Немирниот и бестрашен дух на Георгија Кастриот, со дарба за тактичка борба и влевање дух на сигурност и победа кај своите соборци, по низата победи над многубројниот непријател е поистоветен со Александар Македонски и е наречен втор Александар Македонски.

На Георгија Кастриот му е направена голема неправда која треба да се поправи. Во турските документи кои одиг-



раа најголема улога јасно стои името Искендер. Георгија Кастриот го заслужил името Искендер затоа што во 1444 година на Дебарско поле се одиграла една од најголемите битки во историјата на човековата цивилизација, во која загинале повеќе од 30.000 османлиски војници, а само 300 од страната на Искендер. Според турските пописни дефтери, во 1583 година, на тие простори, 115 години по смртта на Кастриот

Податоци за поважните личности од лозата на Кастриотите:

- Константин (1186-1247) властелин-архонт. Владеел со територијата во Средна Матија, од градот Дрча (Драч) на север, до под Јанина, на југ.

- Јован (1261-1327), познат како Каннински, бил властелин.

Имотите на својот дедо Константин ги проширил на север до над р. Дрим, опфаќајќи ги градовите Кроја, Дајин, Кукуш (Kuks), Светиград и Дебар.

- Јован, син на Бранко, внук на Јован, во периодот меѓу 1348 и 1357 г. бил епископ во Драч.

- Методиј, син на Бране (+ 1411), бил епископ на Кројската епархија.

- Александар, син на Павле (+ 1418) бил војвода и пратеник во Светата столица во Рим.

- Репош, син на Иван (+ 1449), бил дипломат и игумен на манастирот "Св. Георѓи", на Света Гора, каде што е погребан.

- Бране, син на Репош (+ 1496), бил дипломат и командант во одбраната на градот Кроја од Османлиите.

- Славјани, син на Константин (+ 1503) дипломат и командант во одбраната на градот Дебар од Османлиите.

- Гојко, син на Ангелина, амбасадор на Епирското кралство во Венеција.

- Георгија, син на Иван, во 1444 г. прогласен за крал на Епир и Македонија и за Втор Александар Македонски.

(Георгија живеел до 1468 година), фигурира исклучително македонски елемент и тука живееле исклучително Македонци.


Според Поповски, Георгија Кастриот - Искендер не бил ниту Скендер, ниту бег, туку тој бил Македонец, прогласен за крал на Епир и Македонија, со свое знаме и печат.

Македонскиот народ има право и заслужува да биде изворно информиран за својата историја, за своите чедра, за своите херои и за нивните животи.

РОДОСЛОВНОТО ДРВО НА ДИНА КАСТРИОТ Е ЖИВ ДОКАЗ МАКЕДОНСКОТО ПОТЕКЛО НА

ОДИГНЕ СПОМЕНИК

ЛОЗАТА НА КАСТРИОТИ ОД ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XII ДО КРАЈОТ НА XVI ВЕК



**СТИЈАТА
ЗА
ИСКЕНДЕР**